



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 17 септември 1980
Скопје
Број 30 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

402.

Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со став 5 на точка 4 од Одлуката за определување максимални цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТАТА И КОРИСТЕЊЕ НА РАЗЛИКАТА НА ЦЕНИ ОД ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС НА ПЧЕНИЧНО БРАШНО НА ДЕН 16. VII. 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, разликата во цени, евидентирана во книговодство или друга евиденција со извршениот попис според Одлуката за определување на максимални цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/80) ја уплаќаат на жиро-сметката 40100-637-201349 — Дирекција за републички стоковни резерви во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Уплатената разлика во цени од точка 1 на оваа одлука ќе се користи за создавање на републички стоковни резерви.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1618/1
28 август 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

403.

Врз основа на точката 48 и точката 50, потточка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79, 66/79 и 41/80), републичкиот секретар за финансии издава

НА РЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 11/80, 17/80 и 21/80), во Прегледот број 3 под а) од стопанство на реден број 11 — Кавадарци, стапката за основно образование „6,30“ се заменува со „6,10“, а збирната стапка „14,91“ се заменува со „14,71“; на реден број 26 — Струмица, стапката за основно образование „5,10“ се заменува со „5,30“, стапката за здравствено осигурување „7,40“ се заменува со „7,20“, стапката за општествена заштита на децата „0,80“ се заменува со „0,65“, стапката за вработување „0,75“ се заменува со „0,65“, а збирната стапка „14,05“ се заменува со „13,80“; и на реден број 29 — Штип, стапката за здравствено осигурување „7,25“ се заменува со „7,10“, а збирната стапка „13,30“ се заменува со „13,15“.

Во истиот Преглед под б) од стопанство на реден број 11 — Кавадарци, стапката за основно образование „6,30“ се заменува со „6,10“, а збирната стапка „16,63“ се заменува со „16,43“; на реден број 26 — Струмица, стапката за култура „0,53“ се заменува со „0,58“, стапката за физичка култура „0,55“ се заменува со „0,50“, стапката за здравствено осигурување „7,40“ се заменува со „7,80“, стапката за општествена заштита на децата „0,80“ се заменува со „0,65“, стапката за вработување „0,75“ се заменува со „0,65“, а збирната стапка „15,28“ се заменува со „15,43“; и на реден број 29 — Штип — стапката за здравствено осигурување „7,25“ се заменува со „7,10“, а збирната стапка „14,70“ се заменува со „14,55“.

2. Во Прегледот број 4 под а) од стопанство на реден број 11 — Кавадарци, стапката за основно образование „6,30“ се заменува со „6,10“, а збирната стапка „6,66“ се заменува со „6,46“; и на реден број 26 — Струмица — стапката за основно образование „5,10“ се заменува со „5,30“ и стапката за општествена заштита на децата „0,80“ се заменува со „0,65“, а збирната стапка „5,90“ се заменува со „5,95“.

Во истиот Преглед под б) од стопанство на реден број 11 — Кавадарци, стапката за основно образование „6,30“ се заменува со „6,10“, а збирната стапка „8,43“ се заменува со „8,23“; и на реден број 26 — Струмица стапката за култура „0,53“ се заменува со „0,58“, стапката за физичка култура „0,55“ се заменува со „0,50“ и стапката за општествена заштита на децата „0,80“ се заменува со „0,65“, а збирната стапка „7,13“ се заменува со „6,98“.

3. Во Прегледот бр. 5, на реден број 4 — Валандово, стапката за социјална заштита „0,40“ се заменува со „0,56“, а збирната стапка „1,53“ се заменува со „1,69“; и на реден број 26 — Струмица стапката за култура „0,58“ се заменува со „0,62“, стапката за физичка култура „0,44“ се заменува со „0,49“, стапката за социјална заштита „0,12“ се заменува со „0,38“ и стапката за здравствено осигурување за повреда на работа и професионални заболувања „0,32“ се заменува со „0,15“, а збирната стапка „1,46“ се заменува со „1,64“.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-588/1
4 септември 1980 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

404.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, број 43/79, 10/80, 27/80 и 29/80), републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Во Упатството за начинот и постапката за остварување на компензацијата на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, број 27/80), во точката 3, ставот 2, потточката „в“, се брише.

Досегашните потточки „г“ и „д“, стануваат „в“ и „г“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1935/2

5 септември 1980 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

405.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на: а) ставот 2 на групата VI од точката 1.1 на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Основното училиште „Пецо Даскалот“, во Долнени, во состав на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, донесен со референдум на 24 декември 1977 година; и б) на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 2 јули 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) ставот 2 на групата VI од точката 1.1 на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Основното училиште „Пецо Даскалот“, во Долнени, во состав на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, донесен со референдум на 24 декември 1977 година; и

б) алинејата 2 на став 1 на член 41 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Пецо Даскалот“ во Долнени, во состав на Работната организација за основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, донесен со референдум на 24 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Пецо Даскалот“, во Долнени, во состав на Работната организација на основното образование и воспитание „11 Октомври“ во Прилеп, на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола пред Уставниот суд на Македонија поднесе

предлог за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорените акти не биле во согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со членот 79 од Законот за основното воспитание и образование затоа што во нив било предвидено различно вреднување на трудот на работниците кои вршеле работи и работни задачи од иста сложеност и тоа во зависност од степенот на нивната стручна подготовка.

4. Во одговорот во врска со предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола доносителот на оспорените акти не се изјасни за основаноста на предлогот на овластениот предлагач, наведувајќи дека не е против тоа да се оценува уставноста и законитоста на оспорените правилници.

5. Разгледувајќи го оспорениот правилник за аналитичка процена на работите и работните задачи Судов, во текот на подготвителната постапка и на јавната расправа, утврди дека во точката 1.1 на членот 10 од овој правилник, во која е извршено вреднување на критериумот знаење стекнато со редовно школување, е предвидено звањето да се вреднува според видот на работите и работните задачи. Шестата група на овој критериум ги опфаќа работите и работните задачи за чие извршување е потребно средно, више или високо образование на наставници, способност за самостојна и програмирана работа и способност за раководење. Карактеристичните работи и работни задачи од оваа група е предвидено да ги извршуваат наставници за одделенска настава, наставници по предметна настава, наставници за продолжен престој и наставници за забавиште. Работите и работните задачи според ставот 2 од оваа група се вреднувани и тоа учител со 450 бода, наставник со 900 и професор со 1400 бода.

6. Според членот 22 од Уставот на СР Македонија и според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот труд што го дал во зголемување на доходот на основната организација.

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон можат да бидат и лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределба на средствата за лични доходи така, што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, а тоа значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе

степен на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква, да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од степените на стручна подготовка утврдени со закон. Поради тоа, Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со закон е определено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е еден од елементите за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвредува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд затоа што, доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази на неговиот конечен личен доход.

Со ставот 2 на групата VI од точката 1.1. на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во училиштето, кои изведуваат наставно-воспитна дејност се предвидени различни мерила односно утврден е различен износ на бодови во зависност од степенот на стручната подготовка на наставникот. Иако со Законот за основното воспитание и образование е ценето дека со еден од предвидените три односно два степени на образование со успех може да се изведува наставата во основните училишта. Поради тоа Судов утврди дека оспорената одредба од правилникот не е во согласност со начелото на распределба според трудот предвидено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и тоа дека е во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

Со оглед на тоа што алинејата 2 на став 1 на член 41 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка со референдум на 24 декември 1977 година, по мислењето на Судов претставува основ за донесување на правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи, т.е. вреднувањето на работите и работните задачи да се врши зависно од степенот на стручната подготовка Судов, со оглед на причините изнесени во врска со оцената на оспорената одредба од правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи, одлучи како спротивна на Уставот и законот да ја укине и оваа одредба од овој оспорен правилник.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 39/80

2 јули 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

406.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на делот III и V на член 13 од Методологијата за мерење и оценување на резултатите од трудот на работниците, донесена со референдум на 11 мај 1978 година од работниците во Централното основно училиште „Ванчо Китанов“ во Пехчево, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по јавната расправа одржана на 25 јуни 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ делот III и V на член 13 од Методологијата за мерење и оценување на резултатите од трудот на работниците, донесена од работниците во Централното основно училиште „Ванчо Китанов“ во Пехчево со референдум одржан на 11 мај 1978 година, во деловите кои се однесуваат на учителите, наставниците и професорите.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Ванчо Китанов“ во Пехчево, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 141/79 од 3 април 1980 година поведе постапка за оценување на делот III на член 13 од самоуправниот општ акт означен во точката 1 на ова решение, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело на распределба според трудот. Од истите причини Судов, на јавната расправа, ја прошири постапката и на делот V на член 13 од означената методологија.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека во членот 4 на оспорената методологија се определени основите за утврдување работниот придонес на работниците и тоа: обем, сложеност, квалитет на остварените резултати во работата, успешност во користењето на средствата за работа, остварени заштеди во работата, користење на работното време, одговорност во работата и услови под кои работникот работи. Овие основи, во членот 5 од методологијата, се поделени на постојани и променливи. Како постојани се определени обемот и сложеноста на работата, одговорноста и условите под кои работникот работи, а останатите основи од членот 4 се означени како променливи. Во членот 13 од оспорената методологија се определени мерилата (бодови) по основите: обем, сложеност, одговорност во работата, одговорност за средствата за работа и заштеди во работата, како и оспособеноста за работа. Мерилата по овие основи се определени поодделно за секој вид работи односно работни задачи. Потоа Судов утврди дека во делот III на член 13 од оспорената методологија по основот одговорност во работата за наставниците е предвиден различен број на бодови, во зависност од степенот на нивната стручна подготовка. Така, по овој основ за учителот се определени 30, за наставникот 35 и за професорот 40 бода. Притоа Судов утврди дека во оваа одредба од методологијата одговорноста во работата е дефинирана како однос спрема работата и работните задачи, работната дисциплина, точноста во доаѓањето на работа и навременото и квалитетно извршување на работите и работните обврски.

На јавната расправа е утврдено и тоа дека во делот V на член 13 од оспорената методологија се определени мерила (бодови) по основот „оспособеност за работа“, при што за учител се определени 25 бода, за наставник 60 бода и за професор 95 бода.

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основно училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет-педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основно училиште, според ставот 2 на овој член од законот, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова начело, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација.

Според мислењето на Судов, иако за вршење на ист вид работи и работни задачи алтернативно се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, како што за наставниците во основните училишта предвидува Законот за основното воспитание и образование, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој работник што има еден од предвидените степени на стручна подготовка. Поради тоа, во тие случаи не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот ако по предвидените основи за утврдување придонесот на работниците се определуваат различни мерила само поради различната стручна подготовка на работниците кои ги извршуваат тие работни задачи.

Со оглед на тоа што во делот III на член 13 од оспорената методологија, по основот одговорност во работата, која во оваа одредба, е дефинирана единствено за сите работи и работни задачи, за наставниците се предвидени различни износи на бодови во зависност само од степенот на стручната подготовка, а не во зависност од вистинските разлики во степенот на одговорноста, што евентуално можат да постојат, Судов оцени дека таа одредба не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот. Судов исто така оцени дека и делот V на член 13 од оспорената методологија не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот затоа што во него „оспособеноста за работа“ (стручната подготовка) е предвидена како самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи, покрај основот сложеност на работата, што доведува до двојно вреднување на стручната подготовка и до тоа за наставниците во одделенската настава кои вршат ист вид работни задачи, по овој основ да бидат определени различни износи на бодови.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 141/79

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Гога Николовски, с. р.

407.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставовите 1 и 2 на член 84 од Правилникот за распоредување на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, средствата за заедничка потрошувачка и другите лични примања на работниците, донесен на 20 декември 1977 година од работниците во Рудници за олово и цинк — Основна организација на здружениот труд „САСА“ — Каменица Македонска, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 25 јуни 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 1 и 2 на член 84 од Правилникот за распоредување на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, средствата за заедничка потрошувачка и другите лични примања на работниците, донесен со референдум на 20 декември 1977 година од работниците во Рудници за олово и цинк — Основна организација на здружениот труд „САСА“ — Каменица Македонска.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „САСА“ — Каменица Македонска на начинот определен во самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на членот 84 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспориот член 84 од правилникот не бил во согласност со уставното начело на распределба според трудот затоа што предвидувал, на работник кој извршува работни задачи за кои ја нема предвидената висока квалификација односно стручна подготовка, да му се одбива одреден процент од вкупната месечна аконтација на неговиот личен доход по сите основи и мерила, односно од вкупниот број бодови.

Подолна, на Судов му поднесе претставка и анонимна група работници во означената основна организација на здружениот труд, во која наведуваат дека распределбата на средствата за лични доходи во оваа основна организација се уште се врши врз основа на правилник донесен во 1967 година и според волјата на поедини раководни работници.

4. Основната организација на здружениот труд „САСА“ — Каменица Македонска во одговорот на наводите содржани во предлогот наведе дека распоредувањето на работници на работни задачи за кои се бара повисок степен на квалификација односно стручна подготовка било последица на недостиг на стручни кадри во оваа организација, особено од рударската струка. Бидејќи во Републиката немало соодветно училиште за оспособување на такви кадри, работната организација формирала Центар за стручно оспособување на работниците од овој профил, кој постојано организирал курсеви, но се уште не биле во можност на сите работни задачи да распоредат работници со соодветно образование односно квалификација. Освен тоа и флукуацијата на кадрите со соодветно образование била доста голема. Затоа, според наводите во одговорот, со цел да обезбедат квалификувани кадри за ракување со сложената механизација во производно-технолошкиот процес, работниците, при усвојувањето на означениот правилник се договориле, на работниците кои немаат соодветна стручна подготовка, да не се намалува само износот на личниот доход определен за сложеноста на работите и работните задачи кој се однесувал на стручната подготовка односно квалификација на работникот туку намалувањето да се однесува на

вкупните бодови од работите и работните задачи. На тој начин процентот на намалувањето на личниот доход на тие работници бил помал од процентот по кој намалувањето би се вршело само во поглед на стручната подготовка.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека распределбата на средствата за лични доходи во Основната организација на здружениот труд „САСА“ — Каменица Македонска, се врши врз основа на Правилникот за распоредување на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, средствата за заедничка потрошувачка и другите лични примања на работниците, донесен со референдум на 20 декември 1977 година. Потоа Судов утврди дека во ставот 1 на оспорениот член 84 од правилникот е определено: „На работниците кои се распоредени или ќе бидат распоредени на работни места за кои е предвидена повисока стручна спрема од онаа која работниците ја поседуваат, им се намалува бројот на бодовите по основ немање стручна спрема и тоа: — за еден степен 4% од вкупните бодови; — за два степена 8% од вкупните бодови“. Во ставот 2 на овој член е определено: „На работниците кои се распоредени на работни места за кои е предвидена повисока квалификација, им се намалуваат бодовите по основ на немање на квалификација за 5% од вкупните бодови“. Според членот 44 од овој правилник секој работник учествува во распределбата на средствата за лични доходи со одреден број бодови зависно од обемот на работите, сложеноста, одговорноста и условите под кои работникот работи, кои елементи се регулирани со Правилникот за организација на работењето и систематизација на работните задачи кој е составен дел на овој правилник. Во актот за систематизација на работните задачи се утврдени условите што треба да ги исполнува работникот и тоа, степенот на стручната подготовка односно квалификација, потребниот работен стаж, како и бројот на работниците за извршување на работните задачи. Судов утврди и тоа дека оспорениот правилник предвидува мерење на реализираниот труд на работниците со утврдување на индивидуален и групен учинок врз основа на Правилникот за квантитативно и квалитативно нормирање на задачите.

6. Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова начело, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација. Еден од основите за утврдување работниот придонес на работникот е сложеноста на работите и работните задачи изразена преку стручната подготовка.

Стручната подготовка на работникот како средство за изразување на сложеноста на работите односно работните задачи, има влијание врз придонесот на работникот, поради што реално е да се препостави дека работник кој го има предвидениот степен на стручна подготовка работните задачи ќе ги извршува со поголем успех од работникот кој ги извршува истите работни задачи, но го нема предвидениот степен на стручна подготовка. Поради тоа, Судов смета дека не е во несогласност со уставното начело на распределба според трудот, ако на работник кој нема соодветна стручна подготовка, односно квалификација му се

намалува месечната аконтација на личниот доход, но само доколку намалувањето се врши по основот сложеност изразена преку стручната подготовка. Меѓутоа, според мислењето на Судов, не е во согласност со означеното уставно начело ако намалувањето на личниот доход на работник кој ја нема предвидената стручна подготовка, се врши од вкупниот број на бодови утврдени по сите основи и мерила.

Со оглед на тоа што во оспорените ставови 1 и 2 на член 84 од означениот правилник е предвидено на работниците кои ја немаат предвидената повисока стручна подготовка односно квалификација, да им се намалува одреден процент од вкупните бодови, а не само од бодовите предвидени за стручната подготовка, Судов оцени дека тие не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 212/79

25 јуни 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I во Скопје се води постапка за издршка по тужбата на тужителот Лајмановски Валентин, против тужениот Лајмановски Благоја од Битола, ул. „Белградска“ бр. 43, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Лајмановски Благоја, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави или да ја достави својата адреса на судот. По истекот на овој рок судот ќе му одреди привремен старател, согласно член 84 од ЗПП, кој ќе го застапува до правото на окончување на овој спор.

Од Окружниот суд Скопје I, бр. П. 3161/79. (53)

Стопанската банка — Основна банка — Скопје на име Горѓиева Љубица од Скопје, а за подигнат потрошувачки кредит за индустриска стока по партија број 01-60506/18, има издадено барирани чекови: серија број 4184551 на износ од 500, 00 динари; серија бр. 4184552 на износ 500,00 динари; серија број 4184553 на износ 1.000,00 динари; серија број 4184554 на износ 1.000,00 динари; серија број 4184555 на износ 3.000,00 динари, серија бр. 4184556 на износ 3.000,00 динари; серија број 4184557 на износ 3.000,00 динари; серија број 4184558 на износ 4.000, динари; серија број 4184559 на износ 4.000,00 динари.

Бидејќи горенаведените барирани чекови се нестанати — изгубени, се повикува држателот да ги пријави во судот, како и секое лице да стави приговор против поведувањето на постапката и да го известит судот за лицето кое ги држи чековите во рок од 60 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, во колку никој во судот не се јави дека ги има чековите или пак не стави приговор против предлогот за поништување на истите, чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје, I, Скопје, Р. бр. 128/80. (56)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Димитровски Драган од Скопје, ул. „155“ бр. 87, поднесе предлог до овој суд за прогласување на исчезнато лице Богославка Сава Димитријевска од село Летевици, Скопско, за умрено. Истата наводно исчезнала од 1955 година и тоа била однесена во манастирот Св. Горија, Неготино — Вардар.

Бидејќи за исчезнатата Богославка Сава Димитријевска досега не се знае ништо ниту пак истата се јавила, се повикуваат сите оние доколку имаат сознанија дека е жива, како и секој оној што знае за нејзиниот живот да му јави на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. По истекот на рокот од 3 месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ и „Службен лист на СФРЈ“, судот ќе донесе решение со кое ќе се прогласи исчезнувањето на Богославка Сава Димитријевска односно ќе донесе решение дека истата е умрена.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 163/79. (58)

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Борис Оредев, со стан на улица „4 Јули“, згр. 45, стан 7, нас. Горче Петров — Скопје, против тужената Аурика Малајмаре од Банатско, Ново Село, а сега во Австралија со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Аурика Малајмаре да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе ѝ биде одреден привремен старател, во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужената по предметот.

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, XII П. бр. 642/80. (57)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Амет Идриз Неџип, работник, бивш од село Новак, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар и појавениот наследник Фатиме Неџип Амет, која е со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикува во рок од една година по објавување на овој оглас, да се јави лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испрати на судов. Во спротивно оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 22/77 од 19. X. 1979 година. (54)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за повраќај на ствари по тужбата на тужителот Даут Реџеџи од село Желино, против тужената Селва Реџеџи од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 290, а сега на привремена работа во Западна Германија со непозната адреса.

Се повикува тужената Селва Реџеџи да се јави пред судот, да достави адреса или пак да одреди полномошник кој ќе ја застапува по овој спор. Во спротивно по истекот на рокот од 30 дена ќе ѝ се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе ја застапува тужената до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 496/80 година. (55)

**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 497 од 22. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-68-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македони-

ја“ Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Миле Вељо Јакоски, а се запишува како нов застапник Атанас Коста Симоновски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 497/1980 год. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 170 од 8. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на работната организација Медицински факултет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, при Универзитетскиот центар за медицински науки, ул. „50 дивизија“ бр. 6.

Работната организација е организирана со Одлука за трансформирање на РО Универзитетски центар за медицински науки во сложена ООЗТ, бр. 1309 од 5. VII. 1979 година.

Основни дејности: високообразовна-научно и здравствена дејност.

Работната организација стапува во правниот промет со трети лица во свое име, а за сметка на ООЗТ и тоа во рамките на овластувањата со Законот, Спогодбата и Статутот.

За обврските на Работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговараат ООЗТ во нејзиниот состав, ограничено-солидарно до износ од 300.000 динари.

Лице овластено за застапување на работната организација е проф. д-р Љубомир Котевски — декан, без ограничување.

Во состав на работната организација се следните ООЗТ: ООЗТ Институт.

ООЗТ е организирана со одлука за трансформирање на работната организација Универзитетски центар за медицински науки во сложена организација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година.

Основни дејности: 120143 — наставно-образовна; 120204 — научно-истражувачка дејност во областа на медицинските науки и 130159 — здравствена.

ООЗТ Институт во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка освен за работите предвидени со Самоуправната спогодба за здружување во Работната организација.

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организација одговара ограничено-солидарно до износот од 300.000 дин., а за обврските на СОЗТ Универзитетски центар за медицински науки — Скопје одговара ограничено во висина на здружените средства, чиј износ е 170.000 динари.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е проф. д-р Предраг Угрински, в.д. директор, без ограничување.

ООЗТ Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.

ООЗТ е организирана со Одлука за трансформирање на Работната организација Универзитетски центар за медицински науки во сложена организација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година.

Основни дејности: 130131 — здравствена дејност; 120143 — настава од областа на медицинските науки и 120204 — научно истражувачка дејност од областа на медицинските науки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка освен за работите предвидени со Самоуправната спогодба за здружување во Работната организација.

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организација одговара ограничено-солидарно до износот од 300.000 дин., а за обврските на СОЗТ Универзитетски центар за медицински науки — Скопје, одговара ограничено во висина на здружените средства, чиј износ е 170.000 динари.

Основни дејности: 130131 — здравствена дејност; 120143 — настава во областа на медицинските науки; 120204 — научно-истражувачка дејност од областа на медицинските науки.

Основни дејности: 130131 — здравствена дејност; 120143 — настава од областа на медицинските науки; 120204 — научно-истражувачка дејност од областа на медицинските науки.

ООЗТ Клиника за инфективни болести во
правниот промет со трети лица истапува во свое

одговара ограничено во висина на здружените средства, чиј износ е 170.000 динари.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е проф. д-р Александар Андреевски, директор, без ограничување.

ООЗТ Клиника за очни болести — Скопје, ул. „Водњански“ бр. 17.

ООЗТ е организирана со Одлука за трансформирање на Работната организација Универзитетски центар за медицински науки во сложена организација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година.

Основни дејности: 130131 — здравствена дејност; 120143 — настава од областа на медицинските науки; 120204 — научно-истражувачка дејност од областа на медицинските науки.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите предвидени со Самоуправната спогодба за здружување во Работната организација.

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организација одговара ограничено солидарно до износот од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Универзитетски центар за медицински науки — Скопје одговара ограничено во висината на здружените средства, чиј износ е 170.000 динари.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е проф. д-р Савица Јанева, директор, без ограничување.

ООЗТ Аптека — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.

ООЗТ е организирана со Одлука за трансформирање на Работната организација Универзитетски центар за медицински науки во сложена организација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година.

Основни дејности: 130160 — промет на лекови.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка освен за работите предвидени со Самоуправната спогодба за здружување на работната организација.

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организација одговара ограничено солидарно до износот од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Универзитетски центар за медицински науки — Скопје одговара ограничено во висина на здружените средства, чиј износ е 170.000 динари.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е м-р Невена Маневска, директор, без ограничување.

ООЗТ Техничка служба — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.

ООЗТ е организирана со Одлука за трансформирање на Работната организација Универзитетски центар за медицински науки во сложена организација бр. 1312 од 3. VII. 1979 година.

Основни дејности: 090179 — изработка на прехранбени производи; 100340 — производство и дистрибуција на топлота; 090202 — переење и чистење.

ООЗТ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка освен за работите предвидени со Самоуправната спогодба за здружување во Работната организација.

ООЗТ за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организација одговара ограничено до износот од 300.000 динари, а за обврските на СОЗТ Универзитетски центар за медицински науки — Скопје, одговара ограничено во висина на здружените средства, чиј износ е 170.000 динари.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Раде Велковски, директор, без ограничување.

Воедно се запиша престанокот на следните ООЗТ во составот на Работната организација Универзитетски центар за медицински науки — Скопје:

ООЗТ Институт,

ООЗТ Институт за патол., физиол. и нуклеарна медицина,

ООЗТ Институт за трансфузиологија и хематологија,

ООЗТ Институт за радиологија,

ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија,

ООЗТ Институт за клиничка биохемија,

ООЗТ Клиника за кардиологија,

ООЗТ Клиника за нефрологија,

ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија,

ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија,

ООЗТ Клиника за ендокринологија и болести

на метаболизмот,

ООЗТ Клиника за реуматологија,

ООЗТ Поликлиника за збринување на ургентни интернистички случаи и Клиника за токсикологија,

ООЗТ Клиника за детски болести,

ООЗТ Клиника за инфективни болести,

ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести,

ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести,

ООЗТ Клиника за хируршки болести,

ООЗТ Клиника за ортопедски болести,

ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство,

ООЗТ Клиника за уво, нос и грло,

ООЗТ Клиника за очни болести,

ООЗТ Аптека,

ООЗТ Техничка служба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1970/1980 година. (279)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 966 од 5. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1151-00-00 го запиша во судскиот ревидар конституирањето на Занаечиската браварска услужна задруга „1 Мај“ — Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. „Козле“ бб.

Книговодството е единствено за целата задруга и се составува една завршна сметка.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 11. IV. 1967 година.

Основачи на задругата се: Симовски Крсто, ул. „Наум Наумовски — Борче“ — бр. 81 — Скопје; Трбогазов Стојан, ул. „13“ бр. 33, н. Драчево; Анчевски Љубомир, ул. „354“ бр. 7 — Скопје; Тошевски Атанас, село Ново Село, Скопје; Ивановски Димитрие, село Долно Нерези — Скопје; Спасовски Симеон, село Ново Село — Скопје; Чакеловски Благоја, село Вучидол — Скопје; Нацев Горѓи, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 113 — Скопје; Горѓиев Горѓи, населба Чаир, зграда 34/I-9 Скопје и Спасов Спасо, ул. „Самоилова“ бр. 63, Новоселски пат Горче Петров.

Предмет на работењето: браварска дејност.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со целокупните свои средства. За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат задругарите во износ од 1.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Симовски Крсто, директор на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 966/76. (280)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1167/78 од 7. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1584-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на РО Центар за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисе Поповски-Марко“, Ц. О. — Скопје, со следните податоци. Центарот е основан со закон, донесен од Собранието на СРМ на 8. VII. 1977 година што е објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 30 од 15. VII. 1977 година.

Основни дејности:

Центарот подготвува кадри со средна, виша, висока и највисока стручна подготовка за потре-

бите на органите за внатрешни работи, на установите за извршување на кривични санкции и на другите органи, организации, и заедници, како и за потребите на општествената самозаштита и врши научно-истражувачка дејност во областа на безбедноста и општествената самозаштита.

Во Центарот можат да се вршат криминалошко-социолошки, психолошки, педагошки и криминалистичко-технички истражувања и вештачења за потребите на органите за внатрешни работи и на другите заинтересирани органи и организации во системот на општествената самозаштита.

Центарот сам или во соработка со други органи и организации организира и други воспитно-образовни, културни, спортски и други активности. Во рамките на Центарот се организира настава за средно образование и оспособување на учениците за вршење работи во милицијата и други работи на безбедност во органите за внатрешни работи, како и за потребите на установите за извршување на кривични санкции.

Во рамките на Центарот се организира настава и за више и високо специјализирано образование и оспособување стручњаци за вршење работи во органите за внатрешни работи, установите за извршување на кривични санкции и во другите органи, организации и заедници, како и за потребите на општествената самозаштита. Центарот организира семинари и други форми на образование за усовршување на работниците на органите за внатрешни работи и други органи, организации и заедници. Може да дава стипендии на ученици со завршено основно училиште кои по завршувањето на втори клас општообразовна настава во средните училишта ќе го продолжат школувањето во Центарот.

Во правниот промет со трети лица Центарот истапува самостојно во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Центарот одговара со сите свои средства.

Работењето на Центарот го води директорот Јордан Спасески, кој го застапува Центарот во правниот промет, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1167/78 од 27. III. 1980 година. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 257 од 26. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1583-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на СИЗ за основно образование, Ц. О. — Дебар.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-4 од март 1974 година.

СИЗ е основан од страна на 29 основачи.

Основна дејност: 140231 — СИЗ во областа на образованието.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на СИЗ е Вехап Дука, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 257/1980 година. (209)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1892/78 од 25. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1128-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената во врска со усогласувањето со ЗЗТ кај Училишниот центар за средно образование „Велко Влаховиќ“, Ц. О. Македонски Брод, со следните податоци:

Основни дејности: 120122 — средно насочено образование.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1892/78 од 1. IV. 1980 година. (210)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 409 од 4. IV. 1980 година на регистарска влошка бр. 1-935-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Перпарими“, Ц. О. с. Чеграње — Гостивар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Идризи Абдурахим, директор, а се запишува како нов застапник Алити Алит, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 409/1980 година. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1355/78 од 29. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1131-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената во врска со усогласувањето со ЗЗТ кај Медицинскиот центар „Борис Канчески“, Ц. О. — Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 29.

Актот за основање на Медицинскиот центар е донесен од Народниот одбор на општината Гостивар, под бр. 01-3530 од 25. V. 1963 година.

Основни дејности: 130111 — здравствено-превентивна заштита; 130112 — санитарна заштита; 130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита; 130131 — стационарна здравствена заштита; 130132 — медицинска рехабилитација; 130140 — стоматолошка здравствена заштита (зобоздравство); 130160 — промет на лекови-аптека; 130159 — други видови здравствена заштита (лабораториски анализи), хематолошки, биохемиски, микробиолошки, хемиски анализи и анализи на урина.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1355/78 од 29. I. 1979 година. (216)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1904/78 од 22. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1148-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената во врска со усогласувањето со ЗЗТ кај Средношколскиот дом „Бранко Станоевиќ, целосна одговорност — Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 156.

Домот е основан со издвојување од ЕМУЦ „Злате Малакоски“ — Гостивар од 1. VII. 1976 година, со решението на Собранието на општината Гостивар бр. 02-1284 од 21. IV. 1976 година и со Одлуката на ЕМУЦ „Злате Малакоски“ — Гостивар број 02-226 од 8. IX. 1975 година.

Основни дејности: 130212 — дејност на домови за ученици и студенти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1904/78 од 22. II. 1979 година. (217)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1654/78 од 30. I. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1137-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената во врска со усогласувањето со ЗЗТ кај Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, Ц. О. — Скопје, Карпош II, барака 66.

Заводот е основан со Законот за организирање дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето, донесен на 30. III. 1974 година („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/74).

Основни дејности: 120206 — хуманитарни науки (научно-истражувачка дејност во областа на образованието и педагогијата).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1654/1980 година. (218)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1292 од 26. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1138-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената во врска со усогласувањето со ЗЗТ кај Работната организација Центар за образование и оспособување на возрасните — Скопје, ул. „Васил Горгов“ 66.

Центарот е основан од Собранието на Општинската заедница за вработување — Скопје, под бр. 02-469/1 од 28. I. 1976 година.

Основни дејности: 120190 — Центарот врши стручно образование на возрасни за електро, металска и противпожарна струка.

Од електро-струка има електромонтери, од металска струка металостругари, металоглодачи, бравари, заварувачи, прецизни механичари, термоизолатори, лимари, а од противпожарна насока — противпожарници. Исто така врши оспособување, преквалификација и доквалификација на работници за потребите на организациите на здружен труд.

Центарот е стручна институција што дава општопознат степен на средно образование според верифицираните планови и програми од надлежниот орган на образованието во траење од две години.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1292/1978 година. (219)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 380 од 28. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-480-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Коле Неделковски“, Ц. О. — Скопје, ул. „Антоние Грубишиќ“ бр. 8. Се брише досегашниот застапник Косара Гочкова, а се запишува како нов застапник Каровски Тодор, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 380/1980 година. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 403 од 3. IV. 1980 година, на регистарска влошка 1-225-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. — село Горно Лисиче, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Марчески Василе, в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Николовски Миле, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 403/1980 година. (221)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 357 од 7. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1589-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето ООЗТ Универзитетски центар за медицински науки, О. О. — Скопје ул. „50 дивизија“ бр. 6.

Сложената организација е организирана со одлуката бр. 1312 од 3. VII. 1979 година за трансформирање на работната организација Универзитетски центар за медицински науки, О. О., со ООЗТ — Скопје, согласно член 386 од Законот за здружениот труд.

Основни дејности: 120143 — медицински факултет; 120147 — факултети за физичка култура; 120204 — медицински науки; 130130 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита; 130131 — стационарна здравствена заштита.

Сложената организација во правниот промет настапува во свое име, а за сметка на здружените РО во рамките на здружените средства.

За обврските на Сложената организација одговараат РО во рамките на здружените средства до 170.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е проф. д-р Александар Андреевски, в. д. претседател на КРО.

Во Сложената организација се здружени следните работни организации: Медицинскиот факултет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, Стоматолошки

факултет, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје и Факултет за физичка култура, Ц. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 357 од 7. IV. 1980 година. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2458/78 од 29. II. 1980 година, на регистарска влошка бр. 3-1579-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 91-1 од 24. IV. 1974 година.

Основачи на СИЗ се работниците и работните луѓе здружени во ООЗТ и други самоуправни организации и заедници, општествено-хуманитарни организации, здруженија на граѓаните и месните заедници на подрачјето на град Скопје.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересна заедница во областа на социјалната заштита.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Лице овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница е Весник Јегени, претседател на извршниот одбор, без ограничување.

Во состав на Самоуправната интересна заедница се следните основни заедници:

Основна заедница за социјална заштита на општината Гази Баба, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година.

Основачи на Основната заедница се работниците и работните луѓе здружени во ООЗТ и другите самоуправни организации и заедници, општествено-хуманитарните организации, здруженијата на граѓаните и месните заедници, на подрачјето на општината Гази Баба.

Основни дејности: 140235 — основна заедница во областа на социјалната заштита.

Основната заедница истапува во правниот промет со трети лица, за свое име и за своја сметка, преку Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица основната заедница за социјална заштита одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница, е Симеон Кратовалив, претседател на Собранието на Основната заедница, без органичување.

Основна заедница за социјална заштита на општината Карпош, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-А.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година.

Основачи на Основната заедница се работниците и работните луѓе здружени во ООЗТ и други самоуправни организации и заедници, општествено-хуманитарните организации, здруженијата на граѓаните и месните заедници на подрачјето на општината Карпош.

Основни дејности: 140235 — основна заедница во областа на социјалната заштита.

Основната заедница истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка преку Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е Панче Ралев, претседател, без ограничување.

Основна заедница за социјална заштита на општината Кисела Вода, Ц. О. — Скопје ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година.

Основачи на Основната заедница се работниците и работните луѓе здружени во ООЗТ и другите самоуправни организации и заедници, општествено-хуманитарните организации, здруженијата на граѓаните и месните заедници на подрачјето на општината Кисела Вода.

Основни дејности: 140235 — основна заедница во областа на социјалната заштита.

Основната заедница истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка преку Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Вера Тошева, претседател на Собранието на Основната заедница, без ограничување.

Основна заедница за социјална заштита на општината Центар, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година.

Основачи на Основната заедница се работниците и работните луѓе здружени во ООЗТ и другите самоуправни организации и заедници, општествено-хуманитарните организации, здруженијата на граѓаните и месните заедници за подрачјето на општината Центар.

Основни дејности: 140235 — основна заедница во областа на социјалната заштита.

Основната заедница истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка преку Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на Основната заедница е Ферид Тахир, претседател на Собранието на основната заедница, без ограничување.

Основна заедница за социјална заштита на општината Чаир, Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 48-а.

Основната заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1 од 22. XI. 1976 година.

Основачи на Основната заедница се работниците и работните луѓе здружени во ООЗТ и другите самоуправни организации и заедници, општествено-хуманитарните организации, здруженијата на граѓаните и месните заедници на подрачјето на општината „Чаир“.

Основни дејности: 140235 — основна заедница во областа на социјалната заштита.

Основната заедница истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка преку Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Основната заедница одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Бахри Ислами, претседател на Собранието на Основната заедница, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2458/78 од 29. II. 1980 година. (222)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 408 од 9. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1301-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Центарот за социјална работа „Кичево“, Ц. О. — Кичево, ул. „Санде Штерјоски“ бр. 11.

Основач на Центарот за социјална работа „Кичево“ од Кичево е Собранието на општината Кичево, а е основан со одлуката бр. 02-6373/1 од 6. XII. 1977 година.

Основни дејности: 130221 — заштита и згрижување на социјално загрозени деца и младинци; 130240 — социјална работа.

Во правниот промет со трети лица Центарот за социјална работа — Кичево истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Мустафоски Мустафа, вршител на должноста директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 408/1980 година. (229)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 508 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-377-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Киро Донеv“, Ц. О. — село Злеово, Радовишко.

Предмет на работење: 120111 — основно образование од општ тип: основно воспитание и образование на деца, младина и возрасни, што се врши во вид на потполно основно образование (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Васил Јованов, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Киро Донеv“, Ц. О. село Злеово, Радовишко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 508/78. (230)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 619 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-115-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Полно основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — село Ораовица, Радовишко.

Предмет на работење: 120111 — основно образование од општ тип: основно воспитание и образование на деца, младинци и возрасни, што се врши во вид на потполно основно образование (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Цветка Ангелова, в.д. директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Полното основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — село Ораовица, Радовишко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 619/78. (231)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 504 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-214-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Гимназија „Коста Сусинов“, Ц. О. — Радовиш.

Предмет на работење: 120-122 — средно насочено образование; образование и воспитание во школите што реализираат програма на насочено

образование, вклучувајќи ги и заедничките основи на насоченото образование или само насоченото образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Димитар Тренчев, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 504/78. (232)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 506 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-83-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О., село Конче, Радовишко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип: основно воспитание и образование на децата, младинци и возрасни, што се врши во вид на потполно основно образование (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Горѓи Ѓорѓиевски е в.д. директор на работната организација и ќе ја застапува со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. село Конче, Радовишко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 506/78. (233)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 496 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-375-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Никола Карев“, Ц. О. — Радовиш.

Предмет на работењето:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип: основно воспитание и образование на деца, младинци и возрасни, што се врши во вид на потполно основно образование (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Томилав Хаџи Василев, директор, со неограничено овластување во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Никола Карев“, Ц. О. — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 496/78. (234)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 503 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-113-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — ООЗТ Централно основно училиште „Орце Николов“, Ц. О. село Ињево, Радовиш.

Предмет на работењето:

Основни дејности: 120-111 — основно образование од општ тип: основно воспитание и образование на деца, младинци и возрасни, што се врши во вид на потполно основно образование (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Симеон Пранговски, директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Орце Николов“, Ц. О. село Ињево, Радовишко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 503/1978 година. (235)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 501 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-96-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство, Ц. О. — Радовиш.

Предмет на работење:

Основни дејности: 020201 — спроведување на мерки за унапредување на индивидуалното земјоделско производство и други работи што се однесуваат за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство, Ц. О. — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 501/78 година. (236)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 500 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-114-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Моша Пијаде“, Ц. О. — Радовиш.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип: основно образование и воспитание на деца, младинци и возрасни, што се врши во вид на потполно (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Моша Пијаде“, Ц. О. — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 500/78. (237)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 510 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-30-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Ветеринарна станица, Ц. О. — Радовиш.

Предмет на работење:

Основни дејности: 020202 — земјоделски услуги во сточарството, заштита, лекување, вештачко осемнување и други ветеринарни услуги.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Васил Хаџи Василев е директор на организацијата со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Ветеринарната станица со Ц. О. — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 510/78. (238)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 497 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-252-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Комбинирана детска установа „Ацо Караманов“ — Ц. О. — Радовиш.

Предмет на работење:

Основни дејности: 130-211 — дневен престој и предучилишно воспитание и образование на деца (јасли, обданишта, градинки, забавишта и сл.).

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Василева Правда — со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Комбинираната детска установа „Ацо Караманов“, Ц. О. — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 497/78. (239)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 553 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-59-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Историски архив, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120-323 — архиви.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Бајрактаров Атанас, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Историскиот архив, Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 553/78. (240)

КОНКУРСИ

Советот на Тутунското училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп, врз основа заклучокот од 29. VIII. 1980 год.

распишува

КОНКУРС

за именување на индивидуален работороводен орган — директор на Училиштето

Услови:

— Покрај општите услови за засновање работен однос, предвидени со Законот за средното образование, кандидатот да има завршено:

— соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија и музичка академија, како и лица за кои на високошколските установи немаат организирано група за образование на наставници на виша школа односно на ПА или на друг начин се здобиле со виша стручна подготовка.

— да има најмалку 5 години работно искуство на образовно-воспитна работа или тутунска струка,

— да има морално-политички квалитети,

— да се истакнува со педагошки и организациони способности,

— да не е осудуван за дела по чл. 511 од ЗЗТ.

Именувањето се врши за време од 4 години почнувајќи од 1. IX. 1980 година.

Кон пријавата кандидатот да ги достави следните документи:

— доказ за школска подготовка,

— доказ за работно искуство со кратка биографија,

— доказ да не е осудуван.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетирани документи нема да бидат земени во разгледување.

За резултатот од конкурсот, кандидатите ќе бидат писмено известени во рок од 8 дена од денот на изборот.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат кај секретарот на Училиштето. (432)

Работничкиот совет на Работната организација за угостителство и трговија „МЛАДОСТ“ — Демир Хисар

распишува

КОНКУРС

за реизбор на индивидуален работороводен орган на РО

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено виша економска школа или економски факултет — економско финансиски смер;

— да имаат најмалку 6 години работен стаж, од кои најмалку 4 години раководно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети и организаторски способности;

— да немаат пречки за нивното именување согласно чл. 511 од Законот за здружен труд.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Работната организација.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (433)

Советот на работната заедница на Земјоделската станица „Скопје“ Скопје,

распишува

КОНКУРС

за именување на директор на организацијата Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет,

— да има работен стаж во структурата 5 години,

— да е морално-политички подобен за вршење на работните задачи.

Со пријавата по конкурсот кандидатите треба да ги достават следните документи:

— доказ за степен на образованието,

— потврда за поминато време во работен стаж.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Земјоделската станица „Скопје“ — Скопје. (434)

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ се наоѓа во печат

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975 — 1979

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

КНИГА II

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979“, Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти.

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидејќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони.

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите и уедначување на судската и управната практика.

Збирката се печати во ограничен број примероци.

Цена на збирката е 250 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ, 9100 Скопје, пошт. фах, 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

Страна

402. Одлука за начинот на уплатата и користење на разликата на цени од извршениот попис на пченично брашно на ден 16. VII. 1980 година — — — — —	593
403. Наредба за измолување на Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на прегодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — —	593
404. Упатство за изменување на Упатството за начинот и постапката за остварување на компензацијата на цената на лебот —	594
405. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 39/80 од 2 јули 1980 година — —	594
406. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 141/79 од 25 јуни 1980 година —	595
407. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 212/79 од 25 јуни 1980 година —	596